



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирање 15 дена.

Петок, 17 март 2000
Скопје

Број 21

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

597.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКАТА НА САД ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА НАБАВКА НА ПОЛИЦИСКИ ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Експорт-Импорт банката на САД по Договорот за заем по Проектот за набавка на полициски возила и специјална опрема за безбедност за потребите на Министерството за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 февруари 2000 година.

Бр. 07-719/1
23 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКАТА НА САД ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА НАБАВКА НА ПОЛИЦИСКИ ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Експорт-Импорт банката на САД со заем во износ од 12,2 милиони американски долари, наменет за реализација на Проектот за набавка на полициски возила и специјална опрема за безбедност за потребите на Министерството за внатрешни работи.

Во износот на заемот од 12,2 милиони американски долари е вклучена и провизијата за политички ризик од 1,18 милиони американски долари, или вкупно 10,71% за 6,5 години (1,65% годишно).

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од член 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Експорт-Импорт банката на САД.

Член 3

Рокот за отплата на заемот од член 1 на овој закон е 6,5 години во кој е вклучен и грејс период од 18 месеци. На заемот ќе се плаќа фиксна каматна стапка од 6,11% годишно.

Заемот од 12,2 милиони американски долари и каматата од став 2 на овој член, ќе се отплаќаат во десет еднакви полугодишни рати, кои пристигнуваат за плаќање секој 20 јуни и 20 декември, почнувајќи од 20 декември 2001 година.

На неповлечените средства од заемот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Експорт-Импорт банката на САД, која изнесува 0,50% годишно, почнувајќи 60 дена од одобрување на заемот, која ќе се плаќа полугодишно на 20 јуни и 20 декември секоја година, почнувајќи од 20 декември 2000 година.

Член 4

Република Македонија заемот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Договорот за заем во име на Република Македонија ќе го потпише министерот за финансии.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

598.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за правата на претседател на Република Македонија по престанување на функцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/99), а во согласност со точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91) донесувам

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА КОГО МУ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА

I

Горги Кимов, се именува за советник на Претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата.

II

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 07-85 од 30.12.1999 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-296
09 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

599.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ**

I

Потполно се ослободи од натамошно извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Алинџи Цавит Зирафете, од с. Д. Палчиште.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-308
15 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

600.

Врз основа на член 45 став 6 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 8/92 и 30/95), претседателот на Република Македонија донесе

**УРЕДБА
ЗА ВИДОТ НА УНИФОРМАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува видот, составот, бојата и кројот на униформата на припадниците на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Член 2

Службената и свечената униформа на воените старешини на Армијата без ознаките и чиновите, ознаките на родовите и службите, не се смета како униформа на воените старешини на Армијата.

Член 3

Униформата според одредбите на оваа уредба ја носат војници, војници по договор, воени старешини, питомци на Воената академија и лица на стручно оспособување и усовршување за потребите на службите на Армијата и воени обврзници во резерва, за време на учество на воени вежби и други форми на обука и за време на воена состојба.

Член 4

Воените старешини од постојаниот состав на Армијата кои вршат работи и задачи на внатрешно обезбедување на објекти и на личности кои се обезбедуваат и други посебни задачи, носат и цивилна облека.

Член 5

Припадниците на специјалните единици на Армијата за вршење на посебни и специјални задачи носат и посебна облека, чиј состав, боја и крој зависат од природата и карактерот на тие задачи.

Посебната облека од став 1 на овој член е: маскирна, црна, бела и во боја РАЛ 7008 интерен стандард 01 со дополнителни делови.

Член 6

За вршење на посебни работи и задачи во врска со службата, припадниците на Армијата носат и специјална облека, на која кројот и бојата зависат од природата и карактерот на тие задачи.

Специјалната облека од став 1 на овој член е работно заштитна за општа намена (за посади на оклопни борбени возила, возачи на неборбени моторни возила, возачи-ракувачи на инженериски машини, возачи на мотори и стражари), работно-заштитна за воени старешини и граѓански лица на служба во Армијата и военосанитетска облека.

II ВИДОВИ НА УНИФОРМА

Член 7

Униформата на припадниците на Армијата според намената е :

- а) военотеренска (маскирна) униформа;
- б) службена униформа, и
- в) свечена униформа.

Припадниците на Армијата имаат зимска и летна униформа.

а) Военотеренска (маскирна) униформа

Член 8

Военотеренската (маскирна) униформа (во натамошниот текст : маскирна униформа) е наменета за: војниците и војниците по договор, питомците на Воената академија, лицата на стручно оспособување и усовршување за службите на копнената војска и военото воздухопловство и противвоздушната одбрана на Армијата, воените обврзници во резервниот состав и воените старешини за време на редовна обука, вежби, смотри, проверка на борбената готовност, мобилизација на Армијата и други активности кои се спроведуваат на терен.

Припадниците на Армијата маскирната униформа ја носат и во воена состојба.

Член 9

Маскирната униформа се состои од: капа, блуза, кошула, панталони, ветровка, џемпер, поткапа, војнички ракавици, војнички чорапи, подobleка, ремен за панталони, војнички чизми, плитки војнички чевли, војнички колан со прерамки, војнички колан со прерамки на воена полиција, колан со прерамки за воени старешини, колан со прерамки за воени старешини на воената полиција и плем.

Член 10

Деловите од маскирната униформа го имаат следниот крој и боја:

1. Капата е изработена од маскирна ткаенина, со кружен облик, напред со штитник за сонце, со подвижни страници кои преку врвот од капата меѓусебно се спојуваат со две питри или „чичек“ облега. На штитникот за сонце е прицврстен елипсоиден подвижен подбрашник. На

предниот дел од капата над штитникот за сонце е прицврстена ознаката на припадниците на армијата.

2.Блузата е изработена од маскирна ткаенина, со затворен крој. Се закопчува со патент затворац и пет пластични копчиња со пречник од 22 мм, маслинесто сура боја.

На блузата,од надворешната предна страна на градите и на долниот дел од двете страни се наоѓа по еден “торба” џеб со капак зацврстен со „чичек” лента.

Ширината на горните џебови е од 12 до 14 см, а должината од 15 до 17 см. Ширината на долните џебови е од 18 до 20 см, а должината од 21 до 23 см. Над левиот горен џеб има „чичек” лента на кој се прицврстува чинот на припадниците на Армијата.

На горниот дел од левиот ракав на блузата, на растојание од 11 до 15 см од горниот раб на ракавот е вшита ознака на Република Македонија- државното знаме.

Во пределот на појасот е вградена растеглива ластик лента.

Ракавите на блузата се долги. На долниот дел имаат манжетна која се закопчува со копче со пречник од 16 мм во маслинесто – сура боја.

3.Кошулата е изработена од маскирна ткаенина, со рамен крој и класична јака. Во висина на градите од левата и десната страна се наоѓа по еден џеб со капак кој се затвора со „чичек” лента.

Ширината на џебовите е од 13 до 15 см, а должината од 15 до 17 см.

Над горниот лев џеб се наоѓа „чичек” лента на која се прицврстува чинот на припадниците на Армијата.Ракавите се долги. На долниот дел има манжетна која се закопчува со пластично копче со пречник од 16 мм во маслинесто-сура боја.

Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лентата е вградена од внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната.

На горниот дел од левиот ракав на кошулата,на растојание од 11 до 15 см од горниот раб на ракавот е вшита ознаката на Република Македонија - државното знаме.

На рамењата од двете страни, во работ од ракавот е пришита по една еполета која се закопчува со копче со пречник од 16 мм во маслинесто- сура боја.

4.Панталоните се изработени од маскирна ткаенина, зајакнати со двојно платно на колениците и задниот горен дел.На предниот дел под ременот од левата и десната страна се наоѓа по еден џеб ,во кои е вграден и по еден мал џеб со капак кој се затвора со „чичек” лента, а под нив на растојание од 3 до 6 см и по еден “торба” џеб.

На задниот дел на левата и десната страна се наоѓа по еден џеб со капак кој се затвора со чичек лента.

Ширината на горните предни џебови е од 16 до 18 см, а должината 26 до 28 см.

Ширината на малите џебови е од 7 до 9 см, а должината од 10 до 12 см.

Ширината на “торба”џебовите на левата и десната предна страна на панталоните е од 17 до 20 см, а должината е од 21 до 23 см.

Ширината на задните џебови е од 12 до 14 см, а должината е од 19 до 21 см.

На растојание од 10 до 14 см од ивицата на внатрешниот долен дел од ногавиците од левата и десната страна се наоѓа копче со пречник од 16 мм во маслинесто-сура боја на кои се прицврстува ластик лента широка 20 мм, а долга 30 см.

5. Ветровката е изработена од маскирна ткаенина која е импрегнирана - водоодбојна, со затворен крој. Се закопчува со патент затворац и пет пластични копчиња со пречник од 22 мм во маслинесто сура боја.

На ветровката од надворешната предна страна на градите и на долниот дел под струкот од левата и десната страна се наоѓа по еден "торба" џеб-со капак кој се затвора со чичек лента.

Ширината на горните џебови е од 14 до 16 см, а должината е од 16 до 18 см.

Ширината на долните џебови е од 20 до 22 см, а должината е од 23 до 25 см.

Од внатрешна задна страна на ветровката во средината од подвижната плетена врвка за врзување е пришиен џеб во кој се чува качулката. Горниот дел на џебот се затвора со копче со пречник од 16 мм во маслинесто сура боја.

Над левиот горен џеб се наоѓа „чичек“ лента на која се прицврстува чинот на припадниците на Армијата.

Ветровката има качулка која по потреба се закопчува со четири копчиња со пречник од 22 мм во маслинесто-сура боја кои се наоѓаат под јаката.

Од внатрешната страна на ветровката, се наоѓа влошка од полиестерско неткаено платно или од вештачко крзно која со патент затворац е прицврстена на ветровката. Во висината на појасот е вградена подвижна плетена врвка за затегнување и врзување. Должината на ветровката е над колената.

На горниот дел од левиот ракав на ветровката, на растојание од 11 до 15 см од горниот раб на ракавот е вшита ознаката на Република Македонија - државното знаме.

6. Џемперот е со долги ракави и кружен отвор околу вратот, изработен од волнено-синтетичко предиво, во шарена маскирна боја.

7. Поткапата е од волнено-синтетичко предиво во маслинесто-сура боја, од еден дел со отвор за вратот и лицето.

8. Војничките ракавици се од волнено-синтетичко предиво со два одвоени прста, во маслинесто-сура боја и со пет прсти, со пластифицирана дланка.

9. Војничките чорапи, зимските доколеници, се изработени од волнено-синтетичко предиво, во маслинесто сура боја, со вообичаен изглед, со должина до под колена.

10. Војничките чорапи, се изработени од памучно-синтетичко предиво, во маслинесто сура боја, со вообичаен изглед и со должина над глуждовите.

11. Подоблеката е изработена од трикотажна памучно-синтетичка ткаенина во маслинесто сура боја.

Се состои од горен и долен дел. Горниот дел е со долги ракави, се закопчува со патент-затворац. Долниот дел е со долги ногавици. Во појасот се

вградена растеглива лента, а под неа на растојание од 7 до 10 см се наоѓа страничен внатрешен џеб.

Ширината на џебот е од 14 до 16 см, а должината е од 16 до 18 см.

12. Ременот за панталони е од синтетичко предиво, во маслинесто сура боја со две подвижни гајки. Ременот е широк 28 мм, и се закопчува со метална шнола во црна боја или пластична шнола во маслинесто суро боја.

13. Војничките чизми се од црна природна бокс кожа со гумен ѓон и кожен меѓуѓон. Во пределот на рисот чизмите се врзуваат, а сарите се закопчуваат со две ременчиња и шнолички. Висината на чизмите од врвот на сарата до петата е од 245 до 250 мм. Од внатрешната страна чизмите се обложени со природна поставена кожа.

Чизмите на воените жени старешини се исти како и војничките чизми, само со повисок ѓон на петиците.

14. Плитките војнички чевли се од природна бокс кожа во црна боја и со гумен ѓон. Чевлите се на врзување, без украси. Поставени се со природна поставена кожа.

15. Војничкиот колан со прерамки е од синтетичко предиво во маслинесто сура боја со метална шнола за закопчување во црна боја или пластична шнола во маслинесто суро боја со две подвижни гајки. Коланот е широк 48 мм. На коланот има и прерамки широки 22 мм, кои се од пет дела, со една алка и две шноли за прилагодување на должината. На предниот дел од прерамките под шнолата се наоѓа една неподвижна и една подвижна гајка.

16. Коланот со прерамки за војниците од воената полиција, по облик е ист како и војничкиот колан со прерамки, со тоа што е бел и што се закопчува со тока на која е изработен амблемот на воената полиција.

17. Коланот со прерамки за воените старешини е ист како и коланот од точка 15 од овој член. За време на редовна обука, вежби, смотри, проверка на борбената готовност, и други активности кои се спроведуваат на терен, коланот се носи без прерамки.

18. Коланот со прерамки за воените старешини на воената полиција е по облик ист како и коланот за воените старешини од точка 17 од овој член, во бела боја и се закопчува со тока на која е изработен амблем на воената полиција.

19. Шлемот е со стандарден облик, изработен од метал или синтетички материјали. Од внатрешната страна вградени се кожни делови за правилно налегање на главата, а од долната страна е поставен ремен за прицврстување. Шлемот се изработува во маслинесто-сура боја. Од надворешната страна на предниот дел е прицврстена ознаката на припадниците на армијата.

б) Службена униформа

Член 11

Службената униформа е наменета за воени старешини на копнената војска и военото воздухопловство и противвоздушната одбрана и питомците на Воената академија.

1. Службена униформа за воените старешини на копнената војска

Член 12

Службената униформа за воените старешини на копнената војска се состои од : шапка, сако , панталони (зимски и летни), кошула (со долги и куси ракави), мантил, мантил за дожд, џемпер, елек, шал, ракавици, вратоврска, чевли (летни и зимски), ремен за панталони и чорапи.

Член 13

Целовите од службената униформа на воените старешини на копнената војска го имаат следниот крој и боја:

1. Шапката е изработена од камгари ткаенина во маслинесто- сура боја. На предниот дел се наоѓа штитник за сонце кој на надворешната страна по работ е обрабен со лента од ермен конец во златно - жолта боја широка 0,5 см, за воени старешини офицери и лента од ермен конец во оловно - сребрена боја широка 0,5 см за воени старешини подофицери.

На шапката за воените старешини генерали на штитникот за сонце е наелепен црн кадифен сомот на кој се поставени два реда гранчиња од тутунови писја во полукруг извезени со конец од ерма во златно - жолта боја.

На горниот дел од штитникот за сонце има подвижна кожна лента во црна боја која служи како подбрадник, а е зацврстена со две копчиња со пречник од 14 мм, бронзена боја за воени старешини офицери и генерали и оловно сребрена боја за воени старешини подофицери, кои се наоѓаат од двете старани на краевите од штитникот за сонце .

Отворот од внатрешната страна на шапката е опишен со кожна лента во црна боја широка 4 см, а другиот внатрешен дел е обложен со постава во маслинесто сура боја.

На предната страна од шапката во средината над подвижната кожна лента се наоѓа ознаката на припадниците на Армијата.

2. Сакото е изработено од камгари ткаенина, волна и синтетика, во маслинесто сура боја со отворени ревери и благо нагласена половина.

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни. Ракавите на сакото се долги до половината на дланката на природно опуштената рака. Сакото однапред се закопчува со четири пластични копчиња во бронзена боја со пречник од 22 мм, на кои во вид на релјеф е изработена ознаката на припадниците на Армијата.

На сакото од надворешната страна, на градите и на долниот дел од двете страни се наоѓа по еден џеб со отвор и капак кои се закопчуваат со пластично копче во бронзена боја со пречник од 16 мм, на кое во вид на релјеф е изработена ознаката на припадниците на Армијата.

Ширината на горните џебови е од 13 до 15 см, а должината од 15 до 17 см.

Ширината на долните џебови е од 17 до 19 см, а должината од 21 до 23 см.

Ширината на внатрешните џебови е од 13 до 15 см, а должината од 17 до 20 см.

На двете рамена од сакото има по една еполета од истиот материјал како сакото, широка од 3 до 5 см и долга од 14 до 16 см. Еполетите со едниот крај се опишени на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол се закопчува до околувратникот со пластично копче во бронзена боја

со пречник од 16 мм, на кос во вид на релјеф е изработена ознаката на припадниците на Армијата.

На еполетите се поставуваат соодветните ознаки на чинот. На околувратникот на сакото на двата краја однапред се носат ознаки на родот или службата.

На горниот дел од левиот ракав на сакото, на растојание од 11 до 15 см од горниот раб на ракавот е зашиена ознаката на Република Македонија - државното знаме.

На десниот ракав од надворешната страна на растојание од 11 до 15 см од горниот раб на ракавот е зашиен единствениот знак за припадност на Армијата извезен со конец во златно-жолта боја на иста основа како и материјалот на сакото, за воени старешини офицери, а со конец во оловно-сребрена боја за воени старешини подофицери.

Сакото одзади има расцеп кој започнува на 20 см од долната ивица.

3. Панталоните се изработени од камгарн ткаенина, волна и синтетика во маслинесто сура боја со вообичаен крој. Од двете страни и одзади на десната страна панталоните имаат по еден џеб и потребен број гајки за протнување на ремен. Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см. Од внатрешната страна на долниот дел ногавиците се опшиени со кепер лента. На предниот внатрешен дел на ногавиците е пришиена свилена постава. На предниот дел на панталоните од левата и десната старана се наоѓа по еден страничен џеб. Под појасот на десната предна страна од панталоните се наоѓа мал џеб.

На задната десна страна од панталоните под појасот се наоѓа џеб со капак кој се закопчува со копче со пречник од 16 мм во маслинасто-сура боја.

Ширината на отворот на џебот е од 16 до 18 см, а должината од 26 до 28 см.

Ширината и должината на малиот џеб е 7 см.

Ширината на задниот џеб е од 14 до 16 см, а должина од 17 до 19 см.

Зимските и летните панталони се исти по крој и боја, а различни по ткаенината.

4. Кошулата со долги ракави е изработена од памучно-синтетичка ткаенина со вообичаен крој. На предниот дел од кошулата на градите од двете страни се наоѓа по еден џеб со капак кој се закопчува со копче во бела боја со пречник од 1 см.

Ширината на џебовите е од 13 до 15 см, а должината од 15 до 17 см.

Ракавите се со манжетни широки 60 мм, кои се закопчуваат со копче, во бела боја со пречник од 1 см.

На горниот дел од левиот ракав на кошулата, на растојание од 11 до 15 см од горниот раб од ракавот е зашиена ознаката на Република Македонија- државното знаме.

На десниот ракав од надворешната страна на растојание од 11 до 15 см на горниот дел на ракавот е зашиен единствениот знак за припадност на Армијата.

На двете рамеца кошулата има по една еполета широка од 3 до 5 см и долга од 14 до 16 см.

Еполетите со едниот крај се зашиени на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол се закопчува до околу вратникот со пластично копче во бела боја со пречник од 1 см.

Врз еполетата се става навлака во маслинесто –сура боја со исти димензии како еполетата.

5. Кошулата со куси ракави е изработена од ист материјал како и кошулата со долги ракави. Јаката е отворена, без копче. Ракавите се куси до над лактовите. Џебовите, еполетите, навлаките на еполетите и амблемите се со иста форма и големина како и џебовите, еполетите и навлаките на еполетите и амблемите на кошулата со долги ракави, утврдени во точка 4 на овој член.

6. Мантилот е изработен од камгарн ткаенина, волна и синтетика во маслинесто-сура боја. Од внатрешната страна е поставен со свилена или полиестерска постава. Под поставата е вградено синтетичко полнило. Мантилот има класичен крој со полуотворена јака. На двете рамена зашиена е по една еполета од ист материјал како и мантилот широка од 4 до 6 см, а долга од 13 до 15 см. Еполетите се со едниот крај зашиени на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол се закопчува до околу вратникот со пластично копче во бронзена боја со пречник од 16 мм, на кое во вид на релјеф е изработена ознаката на припадниците на Армијата. На еполетите се поставуваат соодветните ознаки на чинот.

На мантилот на левиот и десниот ракав се зашиени истоветни ознаки како и на сакото утврдени во точка 2 на овој член.

На долниот дел на ракавот има лента од ист материјал како и мантилот широка од 4 до 5 см, а долга од 23 до 25 см која со едниот крај е зашиена на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол се закопчува со пластично копче со пречник од 16 мм во маслинесто сура боја. Мантилот одзади има расцеп кој се закопчува со 4 пластични копчиња со пречник од 12 мм. Расцепот започнува од долната ивица на мантилот во должина од 35 до 45 см.

Мантилот има колан широк од 4 до 5 см кој се затегнува со пластична шиола.

Коланот е од истиот материјал како и мантилот, а се протнува низ две гајки кои се зашиени на рабовите од левата и десната страна на мантилот.

Однадвор од левата и десната страна на мантилот врежани се коси џебови.

Ширината на џебовите е од 16 до 18 см, а должината од 18 до 20 см.

7. Мантилот за дожд е изработен од импрегнирана, водоотпорна ткаенина во маслинесто сура боја. Од внатрешната страна има влошка изработена од волнено-синтетичка ткаенина која се закачува со 12 пластични копчиња со пречник од 16 мм во маслинесто – сура боја.

Мантилот за дожд допира до половината на листовите. Мантилот од предната страна се закопчува со 5 пластични копчиња со пречник од 16 мм, во маслинесто – суро боја. Мантилот за дожд однадвор од левата и десната страна има врежани коси џебови.

Ширината на џебот е од 16 до 18 см, а должината е од 18 до 20 см.

На левата страна во висина на градите има заштрстување за поставување на ознаките за чиновите.

Мантилот има качулка која се закопчува со 4 пластични копчиња со пречник од 16 мм во маслинесто-сура боја, позади јаката.

Коланот е широк од 4 до 5 см кој се затегнува со пластична шнола. Коланот е од ист материјал како и мантилот, а се протнува низ две гајки кои се зашисени на рабовите од левата и десната страна на мантилот.

8. Џемперот со долги ракави е изработен од волнено-синтетичко предиво маслинесто сура боја, со кружен околувратен отвор.

На рамената од двете страни, во работ на ракавот е вишиено платно во форма на полукруг, широк од 18 до 20 см и долг од 12 до 14 см и по една еполета, од истиот материјал како и вишиеното платното, која се закопчува со пластично копче со пречник од 16 мм во маслинесто-сура боја на растојание од 5 см од околувратникот.

На еполетите се поставува ознаката за чин.

На џемперот на левиот и десниот ракав се зашисени соодветни ознаки како и на сакото утврдени во точка 2 на овој член.

На левата предна страна на градите е зашисен џеб, кој е широк и долг од 15 до 17 см.

На двата ракави на задната страна е вишиено платно во маслинесто сура боја широко од 12 до 14 см и долго од 22 до 24 см.

9. Елекот е изработен од волнено-синтетичко предиво во маслинесто сура боја. Горниот дел на елекот е со "V" отвор без копчиња.

10. Шалот е изработен од волнено-синтетичко предиво во маслинесто-сура боја со ширина од 30 см и должина од 135 см.

11. Ракавиците се изработени од природна кожа во црна боја со 5 прста.

12. Вратоврска е изработена од полиестер во маслинесто-сура боја. Краевите завршуваат во форма на тап агол.

13. Чевлите се летни, плитки мокасини, и зимски со гумен подебел фон и чизми од природна бокс кожа во црна боја со природен фон или со гумен тенок налепен фон. Чевлите однапред се врзуваат со врвки, а чизмите имаат патент од внатрешната страна. Чизмите се со висина до над глуждовите.

14. Ременот за панталони со метална шнола е изработен од природна кожа со кафена боја широк 28 мм, а долг од 22 до 32 см.

15. Чорапите се изработени од фино, мерцелизирано, памучно-синтетичко предиво во маслинесто-сура боја со должина до над глуждовите.

Член 14

Службената униформа на воените старешини-жени на копнената војска се состои од истите делови и боја како и униформата на воените старешини од копнената војска утврдени во член 12 на оваа уредба.

Покрај деловите од член 12 на оваа уредба, на воените старешини-жени им припаѓа и: сукња, чевли, чизми, чанта, ракавици и чорапи-хулахопки.

Член 15

Деловите на униформата од член 14 став 2 на оваа уредба го имаат следниот крој и боја:

1. Сукњата е изработена од камгарн ткаенина, волнено-синтетичка, во маслинесто -сура боја, одзади со шлиц долг 20 см и со патент-затварач.

Одвнатре е поставена со свилена ткаенина во соодветна боја.

На појасот има потребен број на гајки за ремен и пластично копче со пречник од 16 мм.

2. Чевлите се со вообичаен изглед од природна бокс кожа во црна боја, природен фон и петица од 5 см.

3. Чизмите се со вообичаен крој, црна боја од природна бокс кожа со гумен фон и петица од 5 см.

Сарата на чизмата е во висина до над глуждовите и истата се затвара со патент од внатрешната страна.

4. Чорапите хулахоп се со вообичаен крој изработени од полиамид во маслинесто -сура боја.

5. Ракавиците се изработени од природна кожа со пет прста во црна боја.

6. Чантата е изработена од природна кожа во црна боја, со ремен и рачка за носење. Ташната е со 2 прегради во внатрешниот дел и една „торба“ преграда однадвор. Преклопениот дел на чантата се закопчува со копче.

2. Службена униформа на воените старешини на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана

Член 16

Службената униформа на воените старешини на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана се состои од истите делови и крој како и униформата на воените старешини на копнената војска утврдени во член 12 и 13 од оваа уредба.

Бојата на деловите на униформата е различна и тоа : шапката, сакоето, пантолоните (зимски и летни), мантилот, мантилот за дожд, џемперот со ракави, елекот и шалот се во темносина боја; кошулата (со долги и куси ракави) е во светлосина боја (небесна); вратоврската и чорапите се во теget боја, а ременот е во црна боја.

Член 17

Службената униформа на воените старешини - жени на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана се состои од истите делови, крој и боја како и службената униформа на воените старешини - жени на копнената војска, утврдени во член 14 став 2 член 15 и 16 на оваа уредба.

3. Службена униформа на питомците на Воената академија

Член 18

Службената униформа на питомците на Воената академија се состои од истите делови, крој и боја како и службената униформа на воените старешини на копнената војска утврдени во член 12 и 13 на оваа уредба.

в) Свечена униформа

Член 19

Свечената униформа е наменета за воените старешини на копнената војска и военото воздухопловство и противвоздушна одбрана и припадниците на почесната гардиска единица на Армијата.

1. Свечена униформа на воени старешини

Член 20

Свечената униформа на воените старешини се состои од: шапка, сако, панталони, кошула со долги и куси ракави, мантил, мантил за дожд, елек, шал, вратоврска, чевли, ремен со метална шишала, ремен со тока и чорапи.

Член 21

Деловите од свечената униформа на воените старешини го имаат следниот крој и боја:

1. Шапката по крој е иста како и шапката кај службената униформа на воените старешини на копнената војска утврдена во член 13 точка 1 на оваа уредба.

Шапката е во темно сино-зеленкаста боја. Копчињата се во златно-жолта боја за воени старешини офицери и генерали, а оловно-сребрена за воените старешини подофицери.

На штитникот за сонце на шапката за воените старешини-офицери е налепен црн кадифен сомот на кој е поставен еден ред гранчиња од тутунови лисја во полукруг извезени со конец од срма во златно-жолта боја.

На штитникот за сонце на шапката за воените старешини-генерали е налепен црн кадифен сомот на кој се поставени два реда гранчиња од тутунови лисја во полукруг извезени со конец од срма во златно-жолта боја.

Штитникот за сонце на шапката за воените старешини-подофицери е обрабен со лента од срмен конец во оловно-сребрена боја широка 0,5 см.

На предниот дел од шапката за воените старешини, над штитникот за сонце во средината прицврстена е ознаката на припадниците на армијата, изработена од метал.

2. Сакото и панталоните се по крој исти како и сакото и панталони кај службената униформа на воените старешини на копнената војска утврдени во член 13 точки 2 и 3 на оваа уредба, кои се во темно сино-зеленкаста боја.

3. Кошулата со долги ракави е изработена од памучно-синтетичка ткаенина во бела боја и е со вообичаен крој. На кошулата на надворешната лева страна има 1 џеб без капак. Џебот е широк од 13 до 15 см, а долг од 15 до 17 см. Ракавите се со манжетни широки 6 см и се закопчуваат со по едно копче во бела боја со пречник од 1 см.

4. Кошулата со куси ракави, е изработена од ист материјал и боја како кошулата од точка 3 на овој член.

Јаката на кошулата е отворена, тип "Лидо". Ракавите се куси до над лактовите.

На левиот и десниот ракав на кошулата се запишени исти ознаки како и на кошулата од службената униформа на воените старешини на копнената војска утврдени во член 13 точка 4 на оваа уредба.

На градите од левата и десната страна има по еден џеб со капак кои се закопчуваат со по едно копче. На рамената има сполети кои се прицврстени со едниот крај на работ на ракавите, а на другиот крај закопчани со копче во бела боја со пречник 1 см. Навлакмата на сполетата е од ткаенина темносина-зеленкаста боја на која се иградуваат ознаките за чинови. Џебовите се со исти димензии како и кошулата со куси ракави за службена униформа утврдена во член 13 точка 4 на оваа уредба.

5. Мантилот е со ист крој како и мантилот на службената униформа на воените старешини на копнената војска од член 13 точка 6 на оваа уредба. Бојата е темносина-зеленкаста и сите видови на копчиња се во златно-жолта боја.

6. Мантилот за дожд е со ист крој како и мантилот во член 13 точка 7 на оваа уредба, а бојата е тегет.

7. Елекот е изработен од волнено-синтетичка ткаенина темносина-зеленкаста боја. Горниот дел на елекот е со "V" отвор без копчиња.

8. Шалот е изработен од волнено-синтетичка ткаенина со темносина-зеленкаста боја, со ширина 30 см и должина 135 см.

9. Вратоврска е изработена од полиестер во тегет боја. Ширината на предниот дел каде е закосена е 8 см.

10. Чевлите се плитки во црна боја лакирани од природна бокс кожа и фен, а се затегнуваат со врвки.

11. Ременот со метална шпола е од природна кожа во црна боја. Ременот е широк 28 мм, а долг од 24 до 32 см.

12. Ременот со тока е од природна кожа, со црна боја со ширина од 3 см со тока која служи за затегнување на ременот.

Токата е со димензии од 4 до 6,5 см и е со елипсоидна форма, во средината има ознака на припадниците на Армијата. Токата е со сребрена боја.

13. Чораните се од фино мерцилизирано памучно синтетичко предивно во тегет боја, со должина до над глуздовите.

Член 22

Свечената униформа за воените старешини-жени се состои од истите делови и боја како и свечената униформа на воените старешини утврдена во

член 21 на оваа уредба, со дополнителни делови : сукња , чорапи- хулахопки и лакирани црни чевли.

Сукњата и чорапите - хулахопки се во темносина - зеленкаста боја и се со ист крој како и сукњата и чорапите-хулахопки кај службената униформа на воените старешини жени на копнената војска утврдени во член 15 точки 1 и 4 на оваа уредба.

Лакираните црни чевли се со ист изглед како и чевлите утврдени во член 15 точка 2 на оваа уредба.

Член 23

2. Свечена униформа на припадниците на почесната гардиска единица на Армијата

Свечената униформа на почесната гардиска единица на Армијата се состои од: гардиска капа (зимска и летна), сако, панталони, пелерина (зимска и летна), кошула, чизми, марама, ракавици, колан со тока, ремен за панталони, демпер и чорапи.

Член 24

Деловите од свечената униформа на припадниците на почесната гардиска единица го имаат следниот крој и боја :

1. Зимската гардиска капа е изработена од волнена ткаенина во бордо боја, со вообичаен крој на “качекет”, однапред со штитник за сонце на кој е прицврстен со нитна горниот дел на капата.

Од двете страни на капата има по една еполета, широка 8 см, а долга 18 см, која со едниот крај е зашиена во работ од капата, а другиот крај е во форма на полукруг. Двете полукружни страни на еполетата на врвот на капата се поврзани со лента од ист материјал како и капата, широка 1 см, а долга 5 см.

На долниот дел на еполетата е зашиена црвена ткаенина во форма на круг со пречник од 4 до 6 см на кој е залепена ознаката на припадниците на Армијата извезена со сремен конец во златно-жолта боја.

Капата од внатрешно е поставена.

2. Летната гардиска капа е со ист крој, боја и изглед како и зимската гардиска капа.

3. Сакото е од волнено-синтетичка ткаенина, во темносива боја, со мали затворени ревери и благо нагласена половина. Красите на јаката се опшиени со жолта памучна лента широка 5 мм која продолжува по цела предна должина на сакото од левата страна. На аглите од јаката е зашиен амблем во форма на ромб на ткаенина во црвена и црна боја и извезен е со жолт конец.

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни.

Ширината на внатрешниот џебот е од 13 до 15 см, а должината од 17 до 20 см.

Ракавите се долги до половина на дланката на природно опуштена рака. На крајот од ракавите на надворешниот раб зашиено е парче во форма на прав аголник широко од 4 до 5 см и долго од 14 до 16 см, а на горната страна со коса линија долга од 4 до 6 см. Парчето е од истиот материјал како

и сакото, а на надворешниот дел е зашиена црвена чоја која на краевите е обрабена со жолта памучна лента широка 5 мм на која се зашиени 5 копчиња со пречник од 16 мм во златно-жолта боја.

На левиот и десниот ракав од сакото се зашиени исти ознаки како и ознаките на сакото на службената униформа на воените старшини на копнената војска утврдени во член 13 точка 2 на оваа уредба, извезени со конец во златно-жолта боја на иста основа како и материјалот на сакото.

На сакото, од надворешната старна на градите, од левата и десната страна се наоѓа по еден џеб со капак кој е обрабен со лента во златно-жолта боја широк 5 мм.

Џебот се закопчува со пластично копче со пречник од 16 мм во златно-жолта боја.

Шириката на џебот е од 13 до 15 см, а должината од 15 до 17 см.

Сакото однапред се закопчува со 5 копчиња во златно-жолта боја со пречник од 20 мм.

На двете рамена има по една еполета, широка од 3 до 5 см и долга од 14 до 16 см. Еполетите со едниот крај се сопиени на ракавот, а на другиот крај кој завршува во форма на тап агол се закопчува до околувратникот со пластично копче во златно-жолта боја со пречник од 16 мм и се обрабени со жолта памучна лента широка 5 мм.

На долниот дел на еполетата зашиени се две парчиња од чоја во форма на правоаголник широки од 2 до 3 см, а долги од 4 до 5 см, во црна и црвена боја меѓусебе одделени со лента во златно-жолта боја широка 5 мм. Под еполетата се наоѓа пластично копче во маслинесто-сура боја со пречник од 12 мм на кое со лента се закопчува гајтан исплетен во плетенка од памучен конец во бордо боја долг 110 см. На предната десна страна гајтанот е зацврстен со јамка на второто копче од сакото, а другиот дел од гајтанот кој се наоѓа под ракавот на задната десна страна се поврзува со крајот на предниот дел од гајтанот на истото копче од сакото.

Под еполетата на истото копче на кој е прицврстен гајтанот исплетен во плетенка се прицврстени и по два плетени гајтани од памучен конец во бордо боја, од предната и задната страна, широки од 3 до 4 мм, а долги 110 см, чии краёви се зашиени на крајот од гајтанот исплетен во плетенка. На краевите на гајтанот исплетен во плетенка се зашиени по два плетени гајтани од памучен конец во бордо боја широки од 3 до 4 мм, од кои едниот гајтан е долг 30 см, а другиот 20 см и на краевите завршуваат со метални висоци во златно-жолта боја.

4. Панталоните се од волнено-синтетичка ткаенина во сива боја која е за нијанса посветла од бојата на сакото, со вообичаен крој, со стеснети ногавици. Од предната страна има два џеба широки од 16 до 18 см а долги од 16 до 18 см. На задната десната страна има џеб широк 15 см а долг 20 см и потребен број на гајки за протнување на ремен. Ногавиците се без манжетни. На надворешниот раб од ногавицата има расцеп во должина од 10 см. На крајот од должината на подвивот впротната е платнена врвка за дотерување на обемот на отворот и е пришиен “ластик” лента широка 20 мм, долга 30 см.

Од двете страни на ногавицата по целата должина на надворешниот раб на растојание од 5 мм зашиени се 2 црвени памучни ленти, широки 8 мм.

5. Зимската пелерина е од волнена ткаенина во бордо боја со затворена јака без ревери и ракави во “глог” крој. На предниот дел од левата и десната страна има кос отвор за раце. На реверот од јаката има по една метална тока во темнозлатна боја на која се прицврстени девет кичанки со четиринаесет гајтани во бордо боја, широки 3 мм, а долги 20 см кои на горниот крај под металната тока се обвиткани со срмењ конец во златно-жолта боја, во должина од 2 до 3 см.

На двете страни, во работ помеѓу јаката и реверот на пелерината, се зашиени четири гајтани во бордо боја широки 3 мм, а долги 60 см на кои од краевите се врзани по две кичанки со четиринаесет гајтани од иста боја долги од 14 до 16 см.

Од работ на рамњата на растојание од 14 до 16 см се зашиени исти ознаки како и на ракавите на сакото утврдени во член 24 точка 3 на оваа уредба.

6. Летната пелерина е изработена од полесна ткаенина со ист крој, боја и изглед како и зимската пелерина од точка 5 на овој член.

7. Кошулата со долги ракави е изработена од памучно-синтетичка ткаенина во бела боја и со вообичаен крој. Ракавите се со манжетни широки 60 мм, кои се закопчуваат со копче во бела боја со пречник од 12 мм.

8. Чизмите се изработени од црна бокс природна кожа со кожен фон и меѓуфон и со гумена пета. Од внатрешната страна се поставени со природна кожа, а од двете страни имаат по една гајка за затегнување. Висината на чизмите е до подколена.

На сарата од чизмата на надворешната страна зашиена е лента од кожа широка 3 мм во сива боја.

9. Марамата е изработена од памучна ткаенина во црвена боја во форма на правоаголник со ширина 18 см, и должина од 120 см.

10. Ракавиците се изработени од памучна ткаенина во бела боја со 5 прсти, а на горниот дел се закопчуваат со нитна.

11. Коланот со тока е изработен од волнено синтетичка ткаенина широк 6 см.

На горниот и долниот дел коланот е опшиен со извезена лента широка 2 см. Коланот има пластична тока во форма на правоаголник во кој е вградена ознаката на припадниците на армијата.

12. Ременот за пантолони е изработен од природна кожа во сива боја, широк 28 мм. Се закопчува со метална шнола.

13. Цемперот е изработен од волнено синтетичко предиво во маслинесто сура боја. Има долги ракави, со „V” отвор околу вратот.

14. Чорапите зимски се изработени од волнено синтетичко предиво во маслинесто сура боја со должина до подколена.

15. Чорапите летни се изработени од памучно синтетичко предиво во маслинесто сура боја со должина до над глуждовите.

Член 25

Начинот на носењето, времето на граење на униформата и дополнителните делови на униформата и облеката на припадниците на Армијата се утврдува со стручно унагетво што го изработува Министерството за одбрана

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 26**

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 07-318
14 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

601.

Врз основа на член 142 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94 и 63/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 март 2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ**

1. За заменици на министри во одделни министерства се именуваат:

Кадри Кадриу, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана,

Рефет Елмази, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за внатрешни работи,

Зоран Стојанкиќ, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за правда,

м-р Никола Димитров, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи,

Јордан Марковски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за финансии,

Ламбе Арнаулов, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за стопанство,

Татјана Перовиќ-Митрова, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за трговија,

Миливој Колевски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за развој,

Силвија Томовска, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за урбанизам и градежништво,

Марјан Додовски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за животна средина,

м-р Рецеп Хасани, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за сообраќај и врски,

Јован Дамчески, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

Ристо Георгиев, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за труд и социјална политика,

д-р Фејзула Шабани, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование,

Шабан Сејди, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за млади и спорт,

д-р Томислав Цекон, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за наука,

м-р Мухарем Неџипи, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за здравство,

Благоја Чоревски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за култура,

Петре Трајковски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за локална самоуправа,

Соња Димитровска, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за иселеништво и Драги Арсов, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за информации.

2. Со денот на именувањето за заменици на министри, на досегашните заменици на министри кои не се повторно именувани им престанува функцијата.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1074/1
15 март 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Кљамовски, с.р.

602.

Врз основа на член 169 став 1 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. М-р Методија Тошевски се разрешува од должноста член на Комисијата за хартии од вредност, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-287/3
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

603.

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ**

1. Д-р Апостол Поцевски се разрешува од должноста претседател на Републичкиот педагошки совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-805/2
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

604.

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ

1. За претседател на Републичкиот педагошки совет се именува м-р Виолета Димова, асистент на Филолошкиот факултет – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-806/2
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

605.

Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 45/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Веселинка Поп Андонова-Станковиќ, од должноста советник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-904/2
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

606.

Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 45/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник на директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се назначува Зорица Кузмановска, дипл.инж. архитект.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-904/3
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

607.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СТОПАНСТВО

1. За советник на министерот за стопанство се назначува Љиљана Илиевска, досегашен самостоен советник во Министерството за стопанство – Подрачна единица „Гази Баба“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-944/2
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

608.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНISУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје се именува

– Ангеле Спировски, главен републички инспектор за шумарство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-799/2
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

609.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО

1. Ангеле Спировски се разрешува од должноста главен републички инспектор за шумарство, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-799/3
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

610.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ
ИНСПЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО**

1. За главен републички инспектор за шумарство се именува Миле Јакимовски, досегашен помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-798/2
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

611.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1. Се разрешува Миле Јакимовски, од должноста помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-798/3
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

612.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ
„МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ**

1. М-р Драган Настески се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-994/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

613.

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува Доксим Дирлев, досегашен советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1031/2
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

614.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Ружица Гугуловска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1045/1
29 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

615.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИ ОДБОРИ НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ТЕТОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ – Тетово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Славољуб Филиповиќ
– Христина Стојанова

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ – Тетово се именуваат:

– Илија Крбалевиќ, наставник во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – Теарце

– Ремзи Алиу, приватен стопанственик.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Братство-Мифени“ – Тетово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Перица Трпкоски
– Љатиџ Сејфулаи

2.2. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Братство-Мифени“ – Тетово се именуваат:

– Гафур Тхачи, професор
– Нешат Хазир, директор на ОУ „Наим Франсри“ – Тетово.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Андреа Савески-Ќикин“ – Тетово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Златко Коцески
– Валтер Божиновски

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Андреа Савески-Ќикин“ – Тетово се именуваат:

– Имер Хасани, наставник-приватен стопанственик
– Гоко Серафимовски, дипл. правник, вработен во „Електрополог“ – Тетово.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Лирија“ – Тетово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Бранка Мисоска
– Неџбедин Абдиу

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Лирија“ – Тетово се именуваат:

– Афет Шерифи, пензионер
– Ерман Мусан, елек. инж.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Истикбал“ – Тетово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Генц Куриу
– Крсте Кузманоски

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Истикбал“ – Тетово се именуваат:

– Шпреса Синани, наставник во ОУ „Лирија“ – Тетово
– Цемил Даци, педагог.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Кирил и Методиј“ – Тетово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Цветко Видоески
– Махи Мисими

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Кирил и Методиј“ – Тетово се именуваат:

– Наташа Јаневска, професор во ОУ „Гоце Делчев“ – Тетово

– Незир Тахири, наставник во ОУ „Пашко Васа“ – Групчин.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Наим Фрашери“ – Тетово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Кемал Лимани
– Ракип Мазлами

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Наим Фрашери“ – Тетово се именуваат:

– Ејуп Ајдини, професор во УЦ „Моша Пијаде“ – Тетово

– Зулкуфли Незири, студент.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Рилиндија“ – с. Селце, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Цемил Елмази
– Ариф Ибраими

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Рилиндија“ – с. Селце се именуваат:

– Мухарем Етеми, дипл. правник, вработен во „Попова Шапка“ – Тетово
– Лиман Куртиши, дипл. економ. вработен во Управата за јавни приходи – ПЕ – Тетово.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Реџеп Вока“ – Шипковица, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Хамид Алиу
– Рахим Имери

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Реџеп Вока“ – Шипковица се именуваат:

– Идриз Мусан, вработен во „Геоминженеринг“ – Тетово
– Цевр Имери, вработен во Царинска управа – Скопје.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Прпарими“ – с. Голема Речица поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Ремзифаик Илази
– Дрита Мисети

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Прпарими“ – с. Голема Речица се именуваат:

– Ружди Рушани
– Цевахир Алиу, професор во УЦ „Моша Пијаде“ – Тетово.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Дервиш Цара“ – с. Долно Палчиште, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Селим Велиу
– Зајнулаи Салиу

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Дервиш Цара“ – с. Долно Палчиште се именуваат:

– Несет Изаир, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово
– Изаир Зибери, адвокат од Тетово.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Сабедин Бајрами“ – Камењане, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Агим Шерифи
– Шериф Мисети

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Сабедин Бајрами“ – Камењане се именуваат:

– Катип Ариф, професор во Работничкиот универзитет во Тетово

– Бесир Тахири, вработен во УВР – Тетово.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Абдил Фрашери“ – Боговиње, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Мазлам Селмани
– Веби Цемаили

13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Абдил Фрашери“ – с. Боговиње се именуваат:

– Бесник Емишу, професор во УЦ „Моша Пијаде“ – Тетово

– Афет Синани, професор во УЦ „Моша Пијаде“ – Тетово.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „11 Октомври“ – с. Урвич, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Ајрула Идризи
– Гоце Поповски

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „11 Октомври“ – с. Урвич се именуваат:

– Сакип Фетах, апсолвент
– Исак Сафети.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Сами Фрашери“ – с. Пирок, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Имирли Беџири
– Сефедин Брајрами

15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Сами Фрашери“ – с. Пирок се именуваат:

– Цезаир Абдулахи, вработен во Бирото за вработување – Тетово

– Зулеват Абдиу, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Лирија“ – с. Жеровјане, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

– Гафур Дервиши
– Драгомир Стефановски

16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Лирија“ – с. Жеровјане се именуваат:

– Асип Елмази,
– Екзем Мифтари, вработен во ЦСНО „Злате Малакоски“ – Гостивар.

17. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ – с. Стенче, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Маришко Ристовски
– Трпе Ценовски

17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ – с. Стенче се именуваат:

– Серге Јовановски, вработен во ЈУ Центар за социјална работа Тетово.

– Раметула Јашари, професор во ОУ „Лирија“ – с. Жеројане.

18. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Братство“ – с. Чelopeк, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Ангелко Ангеловски
– Азис Фејулаи

18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Братство“ – с. Чelopeк се именуваат:

– Бејтулах Касами, вработен во Училишниот центар „Моша Пијаде“ – Тетово

– Локман Синани.

19. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Коста Рафин“ – с. Брвеница, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Миломир Трајановски
– Здравко Здравковски

19.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Коста Рафин“ – с. Брвеница се именуваат:

– Стевица Момировски, студент
– Станое Глишиќ, градоначалник на општина Брвеница.

20. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Ибрахим Темо“ – с. Стрмица, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Садула Халили
– Абди Муртезани

20.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Ибрахим Темо“ – с. Стрмица се именуваат:

– Јашар Касами, републички просветен инспектор – Тетово

– Ферат Ислами.

21. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Луиф Гуракуќи“ – с. Желино, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Шенаси Реџепи
– Асим Јусуфи

21.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Луиф Гуракуќи“ – с. Желино се именуваат:

– Мефал Османи
– Шабан Лимани, благајник во општината Желино

22. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Пашко Васа“ – с. Групчин, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Фаик Демири
– Ибуш Кадриу

22.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Пашко Васа“ – с. Групчин се именуваат:

– Исмен Исмаили, вработен во ЦСНО „Злате Малакоски“ – Гостивар

– Елвер Неџири, апсолвент.

23. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Хасан Тахсини“ – с. Седларево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Акиф Бесули
– Реџеп Ибраими

23.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Хасан Тахсини“ – с. Седларево се именуваат:

– Сифер Аскири

– Ајдин Нуредини, вработен во Републичката геодетска управа – ПЕ – Тетово.

24. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Даме Груев“ – с. Шемшево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Љупчо Столевски
– Исак Абзи

24.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Даме Груев“ – с. Шемшево, се именуваат:

– Мухамед Зулбекари, наставник
– Коле Николовски, ХЕК „Југохром“ – Јегуновце.

25. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Александар Здравковски“ – Јегуновце, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Филко Блажевски
– Ванчо Марковски

25.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Александар Здравковски“ – Јегуновце, се именуваат:

– Вонслав Антошки, вработен во Г.П. „Тетовоградба“ – Тетово

– Борис Блажевски, приватен стопанственик – Тетово.

26. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Фан Ноли“ – с. Требош, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Мухамед Ракипи
– Сафет Кадриу

26.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Фан Ноли“ – с. Требош, се именуваат:

– Ирфан Мухареми, студент
– Медин Наџифи, студент

27. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Симче Настовски“ – Вратница, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Љупчо Тасески
– Јабланка Веселиновска

27.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Симче Настовски“ – Вратница, се именуваат:

– Љубомир Атанасовски, наставник
– Феџри Алили, маш. инж. во ХЕК „Југохром“ – Јегуновце.

28. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Фаик Коница“ – с. Добреште, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Славјанка Герасимовска
– Шукри Салиу

28.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Фаик Коница“ – с. Добреште се именуваат:

– Алимурат Исмаили, професор во ДСЕУ „8-ми Септември“ – Тетово

– Селам Азми, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар во Тетово.

29. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Исмаил Кемали“ – с. Нераште, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Насер Неџиу
– Сали Абзи

29.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Исмаил Кемали“ с. Нераште, се именуваат:

– Исен Мурати, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово

– Ракип Шемсиу, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово.

30. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ „Климент Охридски“ – с. Глоби, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

– Божидар Јовановски
– Рами Реџепи

30.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Климент Охридски“ – с. Глоби, се именуваат:

– Халил Дехари, професор во МУЦ „Никола Штеји“ – Тетово

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 494/99, на регистарска влошка бр. 002328, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник, фирма и управител на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „ШИРГОПРОМ“ увоз-извоз, Пецо, ДООЕЛ, ул. „Мито Јовески“ бр. 6, Кичево.

Промена на фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги Ширгоски Александар „ШИРГОПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Мито Јовески“ бр. 6, Кичево.

Истапува содружникот Ширгоски Александар и му го пренесува основниот влог на Ширгоски Пецо, му престанува овластувањето и се брише од трговскиот регистар.

Новата фирма е: Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ШИРГОПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Мито Јовески“ 6, Кичево.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет е Ширгоски Пецо, управител.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 494/99.
(2224)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3869/99, на регистарска влошка 0035497-8-01-001, го запиша во трговскиот регистар основањето подружница на Друштво за трговија, транспорт и производство „РИА-КОМЕРЦ“ Ристе, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Галичица“ бр. 35-1/9, Скопје, Подружница – Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ 66, Скопје.

Основач: Друштво за трговија, транспорт и производство „РИА-КОМЕРЦ“ Ристе, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Галичица“ бр. 35-1/9, Охрид

Дејности: 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во име и за сметка на друштвото, а за обврските на подружницата настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3869/99.
(2225)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 571/99, на регистарска влошка бр. 009563, ја запиша во трговскиот регистар промената на име на Трговското друштво за производство, трговија, услуги и угостителство, Зоран Куљанов „КУЉАН“ ДООЕЛ, ул. „Галичица“ бр. 33, Охрид.

Промена на името на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Зоран Куљанов „КУЉАН“ Охрид, ДООЕЛ, и новото име ќе гласи: Трговско друштво за производство, трговија, услуги и угостителство, Зоран Куљанов „КУЉАН“ ДООЕЛ, Охрид.

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 571/99.
(2226)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 969/99, на регистарска влошка бр. 1-14779, ја запиша во судскиот регистар промената на име и проширување на дејност на Претпријатие за трговија, услуги и угостителство „КУЉАН“ ПО, ул. „Галичица“ бр. 33, Охрид.

Се менува името на Претпријатие за трговија и услуги „КУЉАН“ Охрид, ПО, во Претпријатие за трговија, услуги и угостителство „КУЉАН“ ПО, Охрид.

Претпријатието покрај другите запишани дејности ќе ги обавува и следните дејности: 080121, 080122, 080190.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 969/99.
(2227)

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 531/99, на регистарска влошка бр. 006017, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на

Друштво за производство, трговија и услуги, Димитар Урдаровски „КРЗНОПРОМЕТ“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Булевар 1-ви мај“ бр.268/41, Битола

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Весна Урдаровска, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престанува овластувањето на Димитар Урдаровски, како лице овластено за застапување и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 531/99
(2228)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3973/99, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштво на Здружението на пензионери за трговија и услуги „ПЕНЗИОНЕР“ ДООЕЛ, „Булевар 1-ви мај“ 268, Битола

Дејности: 52.11, 52.12, 55.30/1, 70.20.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото во правниот промет ќе го застапува Татас Станковски, управител на Друштвото со неограничени овластувања..

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3973/99.
(2229)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I СТ бр 3/2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско, услужно, производно претпријатие „ГИФФА“ експорт-импорт ПО од Скопје, на ден 1 02 2000 година, со седиште на ул. „Дон Кенеди“ бр 11-А, влез II/13 и жиро сметка 40100-601-243552 и Срег бр 1-43601-0-0-0 и истата не се сироведува, а се заклучува

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6387)

ЛИКВИДАЦИИ

Се заклучува ликвидациона постапка над Здравствена организација - аптека „ФЛОС“ п о од Скопје, ул. „Владимир Наков“ бр 16 од Скопје, жиро сметка 40100-603-15185, отворена со решение Л бр 54-98 од 07 10 1998 година на овој суд

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар на овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Горѓи Игновски, ул. „Рила“ конгрес“ бр 76

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11015)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр 1542/2000 од 03 03 2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија „ТАМЕКС“ експорт-импорт д о о од Скопје, ул. „Кратовска“ бр 20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-239766

За ликвидатор се определува лицето Николов Марјан од Скопје, ул. „И Р Лола“ бр 81-а

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11016)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1492/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и услуги "КАН-МАК Д.Т.Д." д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Цветан Цимов" бр. 84 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-356018.

За ликвидатор се определува лицето Богдановска Верница од Скопје, бул. "Партизански одред" бр. 7/30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11020)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1301/99 од 25.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за издавачка дејност, производство, трговија и услуги "ИНТЕА-ПРЕС 89 ЖЕЛИМИР" ДООЕЛ од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 18-а-1.1 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-28260.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11031)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1323/99 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "СА-ВА-ТРЕЈД" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "516" бр. 10 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-85205.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11032)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1458/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за над-

ворешен и внатрешен промет "КИМЕКС" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Петар Делан" бр. 5/3-39 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-108583.

За ликвидатор се определува лицето Костадника Бачоска-Расолковска од Скопје, ул. "Петар Делан" бр. 5/3-39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11035)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1413/2000 од 25.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ЈАДРО" од Скопје, ул. "Коперникова" бр. 13/2-16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-116134.

За ликвидатор се определува лицето Киров Милорад од Скопје, ул. "Пекљане 2" бр. 5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 681/99 од 09.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за маркетинг, комерцијални услуги "МИНЕЛ-ЕЛИМИН" д.о.о. од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 42 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95955.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1453/2000 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и импедиција "И.В.С. ИНТЕРВАРДАР-ИПЕД" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Визбегово" бр. 129, со жиро сметка 40100-601-273520.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со

пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1449/2000 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и трговија и експорт-импорт "ЕЛИТА КОМЕРЦ" д.о. од Гостивар, ул. "Богге Велјановски" бр. 25 од Гостивар, со жиро сметка 41510-601-26789

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11045)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1261/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ИДИЛ КОМПАНИ" С.Аттила ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 11-а/1-21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-425314

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1302/99 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "В.И.Н.Т." д.о.о. од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 64 од Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-323604.

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11081)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1269/99 од 19.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАСТЕР БАЧ" Илија и др. д.о.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Браќа Филиповиќ" бр. 8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-37443

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. "Трета М У Б." бр. 67ц/9

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11103)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1215/99 од 28.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, проектирање, консултинг и дизајн "ПАПИЈОН" д.о.о. од Куманово, ул. "Егејска Македонија" бр. 28 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-23425

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски, ул. "Трета М У Б." бр. 67ц/9

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (11104)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1564/2000 од 10.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, промет и производство "МАКИЗ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Гоце Делчев" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338411

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (11156)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 833730/96, издаден од УДР - Скопје на име Азизи Нафи, с. Д. Свиларе, Скопје. (11116)

Пасош бр. 1180310, издаден од УВР - Охрид на име Митреска Кристина, ул. "Нада Филева" бр. 2, Охрид. (11170)

Чекови бр 3664665 и 3664666, од тековна сметка бр. 12476224, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Канаковска Јетка, Скопје (11133)
 Чекови од бр 2699333 до 2699336, од тековна сметка бр 1959-80, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Соколова Милка, Скопје (11165)
 Работна книшка на име Стаматоска Добринка, Скопје
 Работна книшка на име Игор Ташуров, Скопје. (11166)
 Работна книшка, издадени од во Охрид на име Стефчо Коцевски Охрид (11171)
 Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ЕМУП "Никола Тесла"-Скопје на име Сашо Шумански, Скопје (11155)
 Диплома, издадена од СГУ "Лазар Танчев"-Скопје на име Велишова Анета, Скопје (11173)
 Одобрение за склучување договори за компезациони работи по странство бр 0814-482/2, издадено од Министерство за Трговија-Скопје на име "Огражден промет" ДООЕЛ Струмица (11117)
 Диплома на име Гарванска Емилија, Берово. (9467)
 Диплома за ветеринарен техничар на име Азиза Кенан, нас Дреновец, Тетово (9501)
 Штедна книшка бр 1885-3 на име Марија Давчева, с. Сирково, Кавадарци (9528)
 Девизна штедна книшка бр 282/93 на име Душан Давчев, Сирково, Кавадарци (9523)
 Девизна штедна книшка бр 8141-32 на име Марија Давчева, с. Сирково, Кавадарци (9526)
 Чекови од бр 890379 до 890391, од тековна сметка бр. 3189317, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ѓошковски Владо, Скопје (9380)
 Даночна картица бр. 4006993100202 издадена на Интер Комерц - Гевгелија

ОГЛАСИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ - НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Врз основа на член 204 од Законот за трговските друштва, Собирот на содружниците Рафет Муминовик од Скопје, Киро Костовски од Скопје, Садија Муминовик од Скопје, Реуф Муминовик од Скопје, Расим Муминовик од Скопје, и Претпријатието за трговија на мало и големо „Мулти Магнат“ Д.О.О. експорт импорнт - Скопје, со седиште на ул. „Џон Кенеди“ згр. 13Б/5 на Трговското друштво Лаки 7 - Рафет, Киро и други, ДОО експорт импорнт со седиште во Скопје, општина Чаир, на ул. „Џон Кенеди“ згр. 13Б/5 на 15.03.2000 година, донесоа Одлука за намалување на основната главнина, го објавуваат следниот

О Г Л А С ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

1. Содружниците на трговското друштво Лаки 7 - Рафет, Киро и други, ДОО експорт-импорнт - Скопје објавува дека има намера да ја намали основната главнина на друштвото и тоа од досегашниот износ од 5.254.977 ДЕМ во противвредност од 182.904.310,00 денари. Со ова намалување основната главнина сега изнесува 5.126.606,9 ДЕМ во противвредност од 158.924.840,00 денари.
2. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена, сметано од денот на објавувањето на адреса: Трговско друштво Лаки 7 - Рафет, Киро и други, ДОО експорт импорнт со седиште во Скопје, општина Чаир, на ул. „Џон Кенеди“ згр. 13Б/5.

Полномошник на трговското друштво
Лаки 7 - Рафет, Киро и други
ДОО експорт-импорнт - Скопје

15.03.2000 година
Скопје

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр.17.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за испорака, монтажа и пуштање во работа на воздушно ладен „ЧИЛЕР“ со завојни компресори со ладилен капацитет од 380 кв.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица кои имаат седиште на територијата на РМ.
4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничките карактеристики-спецификацијата на работите ќе бидат дадени во тендерската документација која може да се добие во архивата на Клиничкиот Центар, ул. „Водњанска“ бр. 17, секој работен ден од 10-14 часот.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:
 - цена во денари,
 - начин на плаќање,
 - рок на изведба,
 - гарантен рок на изведените работи,
 - проспектен материјал,
 - сертификат за квалитет на производот,
 - пуштање во работа и пробна работа во летна сезона,
 - поднесување со ладилен медиум и испитување на сите функции,
 - обука на персонал,
 - рок на важност на понудата.

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната финансиска способност, издадена од носителот на платниот промет, според член 22 од Законот за јавните набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или во заверена фотокопија.
2. Понудувачите мораат да достават документ за техничка способност и тоа: - список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период.
3. Понудувачите мораат да достават доказ-извод од судската евиденција дека не е под стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, како и извод од регистрација на дејноста.
Бараните документи треба да се достават во оригинал или во заверена копија од страна на нотар.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорно лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат на адреса ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку

пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање на Комисијата за јавни набавки на самото место најдоцна до 11.04.2000 година до 11,00 часот.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните критериуми:
 - квалитет,
 - цена,
 - рок на испорака,
 - начин на плаќање.

VII. РОКОВИ

1. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.04.2000 година во 11,00 часот во просториите на Управната зграда на Клиничкиот Центар, во присуство на овластени претставници на понудувачите, со предавање на нивно писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиска и техничка способност не ќе се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр.17.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за адаптација на просторија, во која ќе се инсталира апаратура Симулација на ОЕ Институт за Радиотерапија и онкопедија.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица кои имаат седиште на територијата на РМ.
4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничките карактеристики-спецификацијата на работите ќе бидат дадени во тендерската документација, која може да се добие во архивата на Клиничкиот Центар, ул. „Водњанска“ бр. 17, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, по претходна уплата на неповратни средства на износ од 500,00 денари на ж.с/ка 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Стопанска Банка АД-Скопје, со назнака: за тендерска документација“.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да содржи:
 - цена во денари, со пресметан данок,
 - начин на плаќање,
 - рок на изведба,

- единечна денарска цена по позиции,
- единечна денарска цена за материјалот односно изведбата,
- гарантен рок на изведените работи,
- референтна листа
- рок на важност на понудата

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната финансиска способност, преку документот за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет, согласно член 22 од ЗЈН и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или во копија заверена од страна на нотар.
 2. Понудувачите мораат да достават документ за техничка способност и тоа:
 - список (референца) на главни и слични извршени услуги во претходниот период,
 - опис на технички постројки на понудувачот.
 3. Понудувачите мораат да достават доказ, извод од судската евиденција, дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, како и извод од регистрација на дејноста.
- Бараните документи треба да се достават со оригинален примерок или во заверено копие од страна на нотар

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорно лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат на адреса ЈЗО Клинички Центар, Скопје ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата за јавни набавки на самото место најдоцна до 10.04.2000 година, во 11,00 часот

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните критериуми:
 - квалитет,
 - цена,
 - рок на испорака,
 - начин на плаќање.

РОКОВИ

1. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.04.2000 година во 11,00 часот во просториите на Управната зграда на Клиничкиот Центар во присуство на овластени претставници на понудувачите со предавање на нивно писмено овластување од понудувачите за нивно учество на јавното отворање.
3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиска и техничка способност не ќе се разгледуваат.

Дополнителни информации на телефон 147-639 и 147-664.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 15/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на ограничениот јавен повик е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000, Скопје.
2. Предмет на органициениот јавен повик број 15/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка на кожни јакни за полиција за потребите на Министерството за внатрешни работи.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.
4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 33 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара доставување на понуда.
2. Понудувачите кои се бават со соодветна стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет, расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката, менаџерска способност, искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност и дали имаат документ за регистрација.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој повик ги доставуваат следните документи:
 - документ за техничко-технолошки бонитет;
 - документ за економско-финансиски бонитет;
 - документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
 - документ за менаџерска способност;
 - документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
 - документ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност;
 - документ за регистрација на дејноста;
 - документ дека не е под стечај или ликвидација.
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.
3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ и во едно од средствата за јавно информирање.
4. Документацијата се доставува до набавувачот - Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000, Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според бараната содржина во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на ограничениот јавен повик е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000, Скопје.
2. Предмет на органициениот јавен повик број 16/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка на регистарски таблички за потребите на Министерството за внатрешни работи.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.
4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 33 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара доставување на понуда.
2. Понудувачите кои се бават со соодветна стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет, расположива опрема и други физички капацитети, за реализирање на набавката, менаџерска способност, искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност и дали имаат документ за регистрација.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој повик ги доставуваат следните документи:
 - документ за техничко-технолошки бонитет;
 - документ за економско-финансиски бонитет;
 - документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
 - документ за менаџерска способност;
 - документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
 - документ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност;
 - документ за регистрација на дејноста;
 - документ дека не е под стечај или ликвидација.
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.
3. Рок за прием на документација изнесува 21 ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ и во едно од средствата за јавно информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб – Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржина во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Заводот за статистика на Република Македонија, доставува

БАРАЊЕ БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Заводот за статистика на Република Македонија со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 4.

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди за одржување на опрема.

1.3. Вид и количество:

– пет ласерски печатари за масовен печат, Nashuatec D440k, со по 40 страници во минута и со финишер;
– еден копир со копирање 40 страници во минута Nashuatec 3535.

1.4. Право на учество имаат сите физички и правни лица.

1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе во согласност со членот 42 од Законот за јавните набавки.

1.6. Рокот на поднесување на понудите изнесува 10 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на барањето.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните услови:

– варијанти на одржување, сервисирање (паушално, на повик) – со цена, одзив, снабденост со резервни делови и гаранција;

– понудата да содржи и техничка и временска гаранција на нововградените делови во опремата.

– рок на важност на понудата.

2.2. Понудата да содржи цена на тековно одржување на опремата согласно техничките упатства на производителот и цена на сервисирање по пријавен дефект.

3. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПРЕМАТА

3.1. Тендерската документација со техничките карактеристики на опремата може да се подигне во канцеларијата бр. 67 на Заводот за статистика секој работен ден од 09 до 14 часот.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

4.2. Понудите да се достават по пошта или со непосредно предавање во архивата на Заводот за статистика на Република Македонија.

4.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверти. На предната страна од надворешниот коверт, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на Заводот за статистика на Република Македонија, ул. „Даме Груев“, бр. 4.

4.4. Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната документација и носи ознака „документација“ и тој треба да ги содржи следните документи:

– извод од регистрација на дејноста;

– документ за бонитет од носителот на платниот промет и

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговориото лице на понудувачот.

4.5. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: цена, квалитет, начин и услови на плаќање, време на одзив, снабденост со резервни делови и гаранција.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и оние кои не се изработени согласно барањето на нарачуваачот, нема да бидат разгледани.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за правда на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 8/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАБОТИ ВО ЕНТЕРИЕРОТ И ПАРТЕРОТ ЗА ОБЈЕКТ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ ВИСОК ДЕЛ – СКОПЈЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

– Набавувач на јавниот повик бр. 8/2000 е Министерството за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9, Скопје.

– Предмет на набавката е прибирање на понуди за изведба на каменорезачки работи во ентериерот и партерот за објект Правосудни органи Висок дел – Скопје.

– Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за вакво вид на дејност.

– Отворање на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

– Рок на важност на понудата 30 дена.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

– Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за изведба на каменорезачки работи во ентериерот и партерот за објект Правосудни органи Висок дел – Скопје.

– Опис, количество и технички карактеристики на набавката дадени се во тендерската документација. Тендерската документација може да се подигне во просториите на ГП БЕТОН, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, VII кат (кај секретарката на директорот од проектантско), секој работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење на јавниот повик.

– Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари и истиот е неповратен.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Име и адреса на понудувачот (седиште на понудувачот),
- Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки,
- Начин и услови на плаќање,
- Рок за изведба,
- Кадровска и техничка опременост на понудувачот.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација:
 - Извод од регистрација на дејноста,
 - Документ за бонитет издаден од носителот на платен промет (оригинален примерок или копија заверена од нотар),
 - Извод од судска евиденција дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или фотокопија заверена кај нотар),
 - Извод од судска евиденција дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---|---------|
| - Вкупна цена на понудата во денари со сите давачки | 60 бода |
| - Начин и услови на плаќање | 10 бода |
| - Рок за изведба | 20 бода |
| - Кадровска и техничка опременост | 10 бода |

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува во еден оригинален примерок, а врз оригинална тендерска документација подигната кај набавувачот и истата да биде потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот,

- Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт кој содржи два затворени коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да содржи ознака „не отворај“ и бројот на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средина на ковертот треба да стои точна адреса на набавувачот. Внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а вториот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на испраќачот – понудувач,

- Понудата и придружната документација се доставуваат на адреса: Министерство за правда на Република Македонија, ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 9 – Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое ќе се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15 – II кат),

- Секој учесник може да учествува само со една понуда,

- Понудите кои се предадени по рокот, како и понудите кои не се изработени според пропозициите на повикот и тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет и техничката способност, нема да бидат разгледувани.

7. РОКОВИ

- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 11.04.2000 година, во 9,00 часот во просториите на ГП

Бетон, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, II кат, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите. Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/47
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. „Орце Николов“ 66 – Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

1. Конзерва месен нарезок од 150 гр.
2. Конзерва говедски нарезок од 150 гр.
3. Конзерва свинска паштета од 50 гр. или 150 гр.
4. Конзерва јунешка паштета од 50 гр. или 150 гр.
5. Конзерва свинско месо од 900 гр.
6. Конзерва говедско месо од 900 гр.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат во Ограничениот повик (до кои ќе достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“, како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

2. Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ 66, Скопје, по пошта, преку архивата во Министерството за одбрана најдоцна до 31.03.2000 година или на денот на јавното отворање.

3. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши на ден 04.04.2000 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана

на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

4. Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должи на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

5. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28-21-52, 239-119.

Комисија за јавни набавки

Во врска со објавените јавни повици бр. 8/2000, 9/2000, 10/2000 и 11/2000 на 07.03.2000, Комисијата за јавни набавки при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, издава

С О О П Ш Т Е Н И Е

Термините за јавно отворање на јавните повици се прекажуваат и тоа:

- Јавен повик број 8/2000 од 17.03.2000 година на 22.03.2000 година во 10,00 часот;
- Јавен повик број 9/2000 од 20.03.2000 година на 22.03.2000 година во 12,00 часот;
- Јавен повик број 10/2000 од 20.03.2000 година на 23.03.2000 година во 10,00 часот;
- Јавен повик број 11/2000 од 21.03.2000 година на 23.03.2000 година во 12,00 часот;

Сите останати елементи од јавните повици остануваат исти.

Комисија за јавни набавки

О Б Ј А В И

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2000 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - февруари 2000 година во однос на просечните цени на мало во 1999 година изнесува 5,5%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика на Република Македонија ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2000 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во февруари 2000 година во однос на јануари 2000 година е 0.024 (претходни податоци).

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.023 (претходни податоци).

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во февруари 2000 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.078 (претходни податоци).

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на февруари 2000 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1999 година е 0.038 (конечни податоци).

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

С О Д Р Ж И Н А

Страница

597. Закон за задолжување на Република Македонија кај Експорт-Импорт банката на САД по Договор за заем по Проектот за набавка на полициски возила и специјална опрема за безбедност за потребите на Министерството за внатрешни работи	1263
598. Одлука за именување советник на претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата	1263
599. Одлука за помилување на осудени лица	1264
600. Уредба за видот на Униформата на припадниците на Армијата на Република Македонија	1264
601. Одлука за именување заменици на министри	1279
602. Решение за разрешување од должноста член на Комисијата за хартии од вредност	1279
603. Решение за разрешување од должноста претседател на Републичкиот педагошки совет	1279
604. Решение за именување претседател на Републичкиот педагошки совет	1280
605. Решение за разрешување од должноста советник на директорот на Службата за општи и засаднички работи на Владата на Република Македонија	1280
606. Решение за назначување советник на директорот на Службата за општи и засаднички работи на Владата на Република Македонија	1280
607. Решение за назначување советник на министерот за стопанство	1280
608. Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје	1280
609. Решение за разрешување од должноста главен републички инспектор за шумарство	1280
610. Решение за именување главен републички инспектор за шумарство	1281
611. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство	1281
612. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ Скопје	1281
613. Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	1281
614. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	1281
615. Решение за разрешување и именување членови на Училишни одбори на основни училишта на подрачјето на општина Тетово	1281
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2000 година	1293
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец февруари 2000 година	1293

**Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. СКОПЈЕ
излегоа од гечат**

**ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ**

Автор: Јордан Марковски.

Прирачникот содржи:

- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на одредбите од законот,
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (ДЦВ-Одлука) („Службен весник на РМ“ бр. 65/99),
- Правилник за формата и содржината на аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 17/2000).

**ЗБИРКА
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ
ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО**

Збирката содржи:

- Конвенции за трансфер на осудени лица
- Конвенции за екстрадиција и
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја.

Цена на збирката: 420,00 денари.

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, пошт. факс 51, или на телефоните: 129-036, 117-460. телефакс 112-267.

Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Понуда – Сметка бр. 24/_____

Шифра	Назив	Примероци	Цена	Износ
	Прирачник за примена на Законот за данокот на додадена вредност	1	657.00	657.00
	Данок на промет 5%			33.00
			ВКУПНО	690.00

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката.

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност
– Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохни.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.